



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 16 мај 1979
С к о п ј е
Број 16 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

230.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ на седницата одржана на 20 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Изречената казна се прости на:

1. Ремзи Лиман Лимани, од с. Гурѓевиште,
2. Ариф Лиман Лимани, од с. Гурѓевиште.

II

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Славчо Геро Крстев, од с. Д. Подлог,
2. Ислам Лаче Ислами, од с. Жировница.

III

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Божидар Ангел Стојанов, од Штип.

IV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Горе Перко Андреев, од Градско,
2. Нуредин Мурат Бекири, од с. Драчевица,
3. Мико Ристо Колевски, од Скопје,
4. Алит Мемет Черкези, од с. Жировница.

V

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година и 6 месеци на:

1. Атанас Методија Кипровски, од Скопје,
2. Љупчо Арсен Арсов, од Кочани.

VI

Изречената парична казна се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Иса Бајрам Бадалоски, од с. Пласница.

VII

Изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Мумин Лазим Саити, од Тетово,
2. Веќка Мирко Аритинова, од Свети Николе,
3. Иван Васил Велинов, од с. Виничани,
4. Тодор Саве Манчев, од Скопје,
5. Шабан Имер Имери, од с. Жировница.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Петар Сотир Крнчески, од Прилеп,
2. Рамиз Зејадин Арслани, од с. Батинци,
3. Амди Зејадин Арслани, од с. Батинци,
4. Иван Методија Христов, од Скопје.

IX

Изречената казна затвор во траење од 1 година се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Благоја Стојмен Спасовски, од Скопје.

X

Неиздржаниот дел од казната се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Тодор Тоне Дудовски, од Скопје,
2. Ванчо Веселин Димитриев, од Радовиш,
3. Абдула Исмаил Османи, од Скопје.

XI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-276

20 април 1979 година

Скопје

Член на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

231.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Органот на управата на Собранието на општината Винаца, донесен од советот на работната заедница во согласност со старешината на органот на седницата од 28 ноември 1974 година, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Органот на управата на Собранието на општината Винаца, донесен од советот на работната заедница во согласност со старешината на органот, на седницата од 28 ноември 1974 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Собранието на општината Винаца на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. По повод на поднесена претставка Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што најде дека основано може да се постави прашањето за неговата законитост.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека оспорениот правилник за внатрешна организација и систематизација е донесен од советот на работната заедница при органот на управата во согласност со старешината на органот.

Според алинејата 2 на став 1 од член 3 од Законот за самоуправување и работни односи во органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 28/65), работните луѓе во органите на управата

имаат право и должност во остварувањето на самоуправавањето да ги уредуваат внатрешните односи во органите и, меѓу другото, да одлучуваат за внатрешната организација на органот. Исто така, во ставот 1 на член 5 од овој закон е определено дека работните луѓе правата на самоуправање ги остваруваат непосредно. Поради остварување правата и должностите на самоуправање, според ставот 1 на член 7 од истиот закон, работните луѓе донесуваат правилник за организација и работење во органот на управата во согласност со старешината на органот.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник за внатрешна организација и систематизација место непосредно од работните луѓе е донесен од советот на работната заедница, Судов утврди дека тој не е во согласност со алинејата 2 на став 1 од член 3, став 1 на член 5 и членот 7 од Законот за самоуправање и работни односи во органите на управата, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У.бр. 112/78

12 февруари 1979 година

Скопје

Го заменува Претседателот на
Уставниот суд на Македонија,
Судија

Боро Доѓанџиски, с.р.

232.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на: а) членот 20 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Моша Пијаде“ во Струмица, донесен од работниците во училиштето со референдум на 26 декември 1977 година; б) измените и дополненијата на членот 20 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Моша Пијаде“ во Струмица, донесени од работниците во училиштето со референдум на 17 јуни 1978 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 8 март 1979 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека членот 20 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Моша Пијаде“ во Струмица, донесен од работниците во училиштето со референдум на 26 декември 1977 година во времето на неговото важење не бил во согласност со уставот и законот.

Оваа одлука има дејство на одлука со која оценуваниот акт се укинува.

2. СЕ УКИНУВААТ измените и дополненијата на членот 20 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Моша Пијаде“ во Струмица, донесени од работниците во училиштето со референдум на 17 јуни 1978 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Моша Пијаде“ во Струмица на начинот пропишан за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решението У. бр. 92/78 од 25 јануари 1979 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актите означени во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македо-

нија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

5. Разгледувајќи го актот означен во точката 1 на оваа одлука во текот на постапката и на седницата Судов утврди дека, според неговиот член 20, за стимулирање на работниците во училиштето со постепено усовршување за поквалитетно извршување на работите и работните задачи, односно за неговата стручна подготвеност им припаѓаат месечно бодови и тоа: за средна стручна подготовка 5 бода, за виша 10 бода и за висока 15 бода.

Оваа одредба од правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во училиштето престанала да важи со донесувањето на измените и дополнувањата на овој член од правилникот. Уставниот суд на Македонија се впушти во оценување на овој акт на училиштето затоа што од престанокот на неговото важење до поведувањето на постапката пред Судов не поминало повеќе од една година ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија.

Со измените и дополненијата на членот 20 од правилникот означени во точката 2 на оваа одлука е определено дека на работниците со повисок степен на стручна подготовка кои изведуваат одделенска или предметна настава месечната аконтација се зголемува за 15 бодови односно наставникот со средна стручна подготовка добива 15 бода, со виша 30, а со висока добива 45 бодови.

6. Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 11/76) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка има значење во системот на распределбата на средствата за личните доходи така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка оправдано е од гледиштето на начелото за наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по тој основ во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случај кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на стручната подготовка може да се врши не според подготовката што ја има конкретниот работник, туку според сложеноста на работите и работните задачи што се вршат. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка како што е тоа предвидено со членот 79 од законот, тоа според мислењето на Судов и според законот значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква што може да ги врши со успех секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка.

Поради тоа при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците со оглед на еднаквата сложеност мора да се поаѓа од единствени мерила за овој основ односно по основот стручна подготовка, бидејќи стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеност на работите. На овој начин, според мислењето на Судов, не се обезвреднува значењето и влијанието на

стручната подготовка во системот на основите и мерилата за распределба на личните доходи според вложениот труд затоа што, доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка, при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет тогаш тоа секако ќе се одрази на неговиот дефинитивен личен доход.

Со оглед на тоа што со членот 20 од правилникот за распределба на средствата за личните доходи на училиштето означен во точката 1 на оваа одлука, по основот стручна подготовка бил утврден различен износ на бодови и за вршење на исти работи и работни задачи кои го сочинуваат изведувањето на одделенската или предметната настава биле утврдени различни мерила и тоа во зависност од степенот на стручната подготовка што ја има лицето кое изведува воспитно-образовна дејност, Судов утврди дека членот 20 од оспориениот правилник за распределба на средствата за личните доходи на училиштето, во времето на неговото важење, не бил во согласност со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

Судов ги укина измените и дополненијата означени во точката 2 на оваа одлука од причина што со нив всушност битно не се менува членот 20 од правилникот, туку само се зголемува бројот на бодовите утврден за одделните степени на стручна подготовка односно и со нив по основот стручна подготовка е утврден различен износ на бодови за вршење на исти работи и работни задачи кои го сочинуваат изведувањето на одделенската или предметната настава се утврдени различни мерила во зависност од степенот на стручната подготовка што ја има лицето кое изведува воспитно-образовна дејност. Со оглед на тоа Судов утврди дека и измените и дополненијата на членот 20 од правилникот на училиштето не се во согласност со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 92/78

8 март 1979 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

217.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 579 од Законот за здружениот труд, член 12 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72) и точка 4 од Резолуцијата за политиката за остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 1979 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/78), а согласно Договорот за спроведување на политиката на цените во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/79), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините се согласија за спроведување на политиката на цените во 1979 година и склучија

ДОГОВОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и собранијата на општините (во понатамошниот текст на Договорот: учесници) во рамките на своите права, обврски и овластувања, ќе преземаат соодветни мерки и активности заради спроведување на политиката на економската стабилизација во областа на цените.

Член 2

Учесниците се обврзуваат дека ќе преземаат и предлагаат економски и други мерки и ќе создаваат услови порастот на цените и трошоците за живот во 1979 година да биде побавен од остварениот во 1978 година.

Порастот на цените во декември 1979 година во однос на декември 1978 година на производителите на индустриските производи може да се движи најмногу до 14,36%, на услугите од надлежност на Републиката до 13,00%, на услугите од надлежност на општините во просек до 10,00%, од кои стана-

рините до 16,50%, цените за превоз на патници во градот до 15,00%, цените на занаетчиските, комуналните и културните услуги до 6,25%, цените на мало до 13,00% и трошоците за живот до 13,50%.

Учесниците се согласија, развојот и проблемите во производството и услугите да го решаваат пред се по пат на други основи, а не само преку зголемување на цените.

Член 3

Порастот на цените по одделни дејности и гранки ќе се врши диференцирано и селективно и тоа по правило еднаш годишно, освен кога тоа не е поинаку определено со самоуправни спогодби односно општествени договори за цените, со тоа што ќе се врши усогласување на односите во цените на подрачјата каде што се пореметени условите во стекнувањето на доходот и каде диспаритетите на цените се најизразени.

Член 4

Учесниците се согласија дека ќе преземаат мерки и активности заедниците за осигурување, самоуправните интересни заедници, банките и други корисници на општествени средства по основ на договорени обврски, да ги преиспитаат и усогласат своите одлуки за висината на тарифите, цените на услугите, висината на каматите и друго, како и да обезбедат да се намали оптоварувањето на доходот на организациите на здружениот труд по основ на договорени обврски.

Член 5

При промената на цените на оние производи кај кои постои значително даночно зафаќање, учесниците се согласија, дека ќе преземаат активности да се преиспита и можноста за смалување на даночните стапки како би можело, со предвиденото зголемување на буџетските приходи, што е можно повеќе да се ублажи дејството на данокот на промет на порастот на цените на мало и трошоците за живот.

Влијанието на данокот на промет во 1979 година на вкупниот пораст на нивото на цените на мало може да изнесува најмногу до 1⁰/₀.

Член 6

Учесниците се согласни дека нема да вршат поместување на цените додека претходно не разработат и усвојат динамика на поместувањето на цените по тримесечја заради обезбедување порамномерно распоредување на поместувањето на цените преку целата година.

Член 7

Учесниците ќе ја насочат својата активност и ќе преземаат мерки кон поттикнување на побрзиот развој на новите самоуправни општествено-економски односи во сите фази на општествената репродукција со се поголема примена на критериумите за економска стабилизација, што ќе ги поттикне организациите на здружениот труд во јакнењето на квалитативните фактори на стопанисувањето и развојот како и во доследното спроведување на политиката за распределба на доходот и личните доходи во согласност со порастот на продуктивноста на трудот со што ќе се создадат постабилни услови на пазарот и помирен пораст на цените.

Член 8

Учесниците се согласни формирањето на цените на производите и услугите да се врши во согласност со системот и политиката на цените со:

— одлуки на организациите на здружениот труд;

— одлуки на самоуправните интересни заедници, а врз основа на утврдените планови и програми;

— самоуправни спогодби за цените кога на трајна основа се воспоставуваат и уредуваат меѓусебните економски односи помеѓу заинтересираните организации и заедници со тоа што во заклучувањето на овие самоуправни спогодби, кога се во прашање производите и услугите кои се од значење за животниот стандард, учествуваат и организациите на потрошувачите (месни заедници, совети на потрошувачи и сл.);

— општествени договори за цените кога се во прашање производи и услуги од поширок општествен интерес; и

— одлуки на надлежните органи на општествено-политичките заедници кои ќе се донесуваат во случаите кога формирањето на цените не е извршено на еден од претходните начини.

Член 9

Учесниците ќе се залагаат заради стабилноста на пазарот и подобра снабденост со земјоделски производи да се забрза самоуправното организирање и здружување врз доходовни основи на примарното производство, преработката и прометот, а во рамките на тоа и организирање на пазарот.

Учесниците ќе го поттикнуваат договарањето на производството, создавањето стоковни резерви за интервенции на пазарот, ќе настојуваат за насочување на средства од кредитните потенцијали на банките за кредитирање на организациите на здружениот труд за снабдување на потрошувачките центри и зимоотсечените краишта, изградбата и опремувањето на складишни и разладни капацитети и др., при што ќе се настојува преку самоуправни спогодби за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи, во акција да се вклучат и градовите како и индустриските и туристичките центри и другите големи потрошувачи.

Член 10

Учесниците се согласни да обезбедат услови и преземаат мерки порастот на цените на останатите земјоделски производи, за кои цените се формираат според условите на пазарот, да не го доведе

во прашање договорениот пораст на производно-продажните цени на основните земјоделски производи.

Заради остварување на целите од став 1 на овој член, учесниците се согласни, во рамките на своите надлежности да преземаат, односно предлагаат мерки како што се: следење на движењето на цените на пазарите, организирање на општествениот сектор за поголемо производство и подобро снабдување на поголемите потрошувачки центри, договорување на производството, поорганизиран настап во откупот и прометот, интервенции од увоз и резерви и друго.

Член 11

Учесниците се согласни да вршат селективно и диференцирано зголемување на цените на услугите по видови на услуги во рамките утврдени со член 2 став 2 од овој договор.

Поместувањето на станарините ќе се врши во согласност со системот и политиката на цените, овој договор и програмите на Самоуправните интересни заедници за утврдување на станарината до ниво кое ќе обезбеди постепено воведување на трошкова станарина, при што ќе се доизградува системот на диференцирано субвенционирање на станарините.

Член 12

За ефикасно применување на одредбите од овој договор и остварувањето на законитоста во областа на пазарот и цените, учесниците ќе создаваат услови инспекциските органи и органите на самоуправната контрола во организациите на здружен труд благовремено и ефикасно да дејствуваат посебно во случаите кога е во прашање непочитувањето на прописите за цените и квалитетот на производите и услугите, како и спречување на нарушување на единството на југословенскиот пазар.

За утврдените состојби инспекциските органи благовремено ќе ги известуваат заинтересираните органи и организации.

Член 13

Учесниците преку надлежните органи на управата, ќе го следат и анализираат остварувањето на овој договор, а за позначајните прашања од неговото спроведување благовремено ќе ги информираат собранијата, извршните органи на собранијата на општествено-политичките заедници и општествено-политичките организации, а воедно и меѓусебно ќе се информираат.

Член 14

Овој договор се смета за склучен кога ќе го прифатат и потпишат учесниците од Договорот.

Предлог за измена и дополнување на овој договор може да поднесе секој учесник на Договорот. Предлогот се поднесува во писмена форма до секој учесник во Договорот во форма на измена, односно дополнување на Договорот.

Усогласувањата за предложените измени односно дополнувања на овој договор се вршат во постапка што е применета при склучувањето.

Член 15

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

17 март 1979 година

Извршниот совет на Собранието на СР
Македонија

Собранието на општината
Берово,

Собранието на општината
Битола,

Собранието на општината
Брод Македонски,

Собранието на општината
Валандово,

Собранието на општината
Виница,

Собранието на општината
Гевгелија,

Собранието на општината
Гостивар,

Собранието на општината
Дебар,

Собранието на општината
Делчево,

Собранието на општината
Демир Хисар,

Собранието на општината
Кавадарци,

Собранието на општината
Кичево,

Собранието на општината
Кочани,

Собранието на општината
Кратово,

Собранието на општината
Крива Паланка,

Собранието на општината
Крушево,

Собранието на општината
Неготино,

Собранието на општината
Куманово,

Собранието на општината
Охрид,

Собранието на општината
Прилеп,

Собранието на општината
Пробиштип,

Собранието на општината
Радовиш,

Собранието на општината
Ресен,

Собранието на град Скопје
(Собранијата на општините
„Гази Баба“, „Карпош“,
„Кисела Вода“, „Центар“
и „Чаир“)

Собранието на општината
Струга,

Собранието на општината
Свети Николе,

Собранието на општината
Струмица,

Собранието на општината
Тетово,

Собранието на општината
Титов Велес,

Собранието на општината
Штип,

218.

Заради спроведување на задачите утврдени со Резолуцијата за политиката за остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година, а врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и собранијата на општините како и Собранието на град Скопје, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ КАКО ПРИХОД НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1978 ГОДИНА

Член 1

Учесниците на овој договор се согласија во Општествениот договор за висината на средствата од придонесите од доходот и од личните доходи како приход на општинските самоуправни интересни заедници во 1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 18/78) членот 9 да се измени и да гласи:

„Средствата од став 2 на член 8 од Договорот врз основа на одделен договор што ќе се склучи на ниво на општината, ќе се насочат во општинскиот фонд за заеднички резерви.

По исклучок од став 1 на овој член, дел од средствата издвоени на посебни сметки, а најмногу во висина до 30% можат да се користат за подобрување на материјалната состојба во општествените дејности, а пред сè во основното образование“

Член 2

Договорот е потпишан на 17. III. 1979 година.

Овој општествен договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-441/1

17 март 1979 година

Скопје

Потписници: 1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, 2. Собранието на општината Берово, 3. Собранието на општината Битола, 4. Собранието на општината Валандово, 5. Собранието на општината Виница, 6. Собранието на општината Гевгелија, 7. Собранието на општината Гостивар, 8. Собранието на општината Дебар, 9. Собранието на општината Делчево, 10. Собранието на општината Демир Хисар, 11. Собранието на општината Кавадарци, 12. Собранието на општината Кичево, 13. Собранието на општината Кочани, 14. Собранието на општината Кратово, 15. Собранието на општината Крива Паланка, 16. Собранието на општината Крушево, 17. Собранието на општината Куманово, 18. Собранието на општината Македонски Брод, 19. Собранието на општината Неготино, 20. Собранието на општината Охрид, 21. Собранието на општината Прилеп, 22. Собранието на општината Пробиштип, 23. Собранието на општината Радовиш, 24. Собранието на општината Ресен, 25. Собранието на општината Свети Николе, 26. Собранието на општината Струга, 27. Собранието на општината Струмица, 28. Собранието на општината Тетово, 29. Собранието на општината Титов Велес, 30. Собранието на општината Штип, 31. Собранието на град Скопје и собранијата на општините: „Центар“, „Гази Баба“, „Чаир“, „Карпош“, „Кисела Вода“.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА

219.

Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Битола, врз основа на член 14, алинеја 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 43/78), и член 23 точка 5 од Статутот на Заедницата на културата на општината Битола, на седницата одржана на 27 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружен труд, од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, од кој се обезбедуваат средства за Самоуправната интересна заедница на културата на општината Битола.

Член 2

Стапките на придонесите што се плаќаат за Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Битола изнесуваат:

1. придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,39%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 0,44%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,70%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2,2%;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 2,2%.

Член 3

Обврзници на придонесот за култура од доходот се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествените средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77), во областа на дејностите од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на основните организации на здружен труд претставува остварениот доход.

Член 4

Стапката од придонесот од личниот доход од земјоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го врши Секретаријатот за финансии на општината Битола.

Член 5

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застапеноста и присилната наплата на придонесот за култура од доходот на организациите на здружен труд и казните, ќе се применуваат соодветни одредби од Законот за данокот на доход во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 33/76 и 44/77).

Член 6

Стапките на придонесите од член 2 на оваа одлука се применуваат од 1. I. 1979 година.

Член 7

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница на културата на подрачјето на општината Битола („Службен гласник на

општината Битола“, бр. 11/77) и Одлуката за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за Самоуправната интересна заедница на културата на подрачјето на општината Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр. 11/78).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Претседател,

Стево Кочовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

220.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружен труд, од личниот доход од работен однос, од личниот доход од земјоделска дејност, од личниот доход од самостојно вршење стопанска дејност и од личниот доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за социјална заштита Битола, изнесуваат:

1. придонес од доходот на основните организации на здружен труд, по стапка од 0,24%;
2. придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,24%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,54%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1,7%;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1,7%.

Член 3

Обврзници на придонесот од доходот за социјална заштита се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружен труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

Член 4

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, застапеноста, присилната наплата на придонесите за социјална заштита од доходот на ОЗТ се применуваат соодветните одредби на Законот за данокот на доход на ОЗТ („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 33/76, 44/76).

Член 5

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го врши Секретаријатот за финансии на Собранието на општината Битола.

Член 6

Стапките на придонесите за социјална заштита наведени во член 2 на оваа одлука ќе се применуваат од 1 јануари 1979 година.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 11/77), Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Битола („Службен гласник на општината Битола“ бр. 11/78) и Одлуката за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на потребите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола во 1979 година („Службен гласник на општината Битола“ бр. 1/79).

Член 8

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-13/1-79

20 февруари 1979 година

Битола

Претседател,

Живко Димовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР

221.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 9/78 и 43/78) и член 192 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци-корисници на услугите и Соборот на давателите на услуги, на седницата одржана на 1. 2. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИ ПРИХОД И ПАУШАЛНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Висината на стапката на придонесот од катастарски приход се утврдува на 18,5% и тоа:

— 10,5% за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 8,0% за правата од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Заедницата.

Паушалниот придонес по семејство кое нема сопствено земјиште, а врши земјоделска дејност изнесува 160,00 динари и тоа:

— 90,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 70,00 динари за правата од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Заедницата.

Паушалниот придонес по член на домаќинство — изнесува 50,00 динари од кои:

— 30,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 20,00 динари за правата што самостојно ги утврдува заедницата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 08-89/5

1 февруари 1979 годин:

Гостивар

Претседател,

Милутин Алексевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

222.

Врз основа на член 9,24 и 25 од Законот за самоуправните заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74) и член 23 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата од 30 март донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на вработените се утврдува во висина од 7% од бруто личниот доход во која се содржани:

— стапка на придонес за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 4% и

— стапка на придонес за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 3%.

Член 2

Стапката на придонес за здравството и здравственото осигурување во случај на несреќа на работа и професионално заболување се утврдува во висина од 0,30% од бруто личен доход.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

1. за организациите на здружениот труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружен труд регистрирани како установи, кои во номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности се распоредени во областа од 0101 до 1000, остварениот доход на организацијата;

2. за други самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политички организации, здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд, кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани по области од 1101 до 1400 од номенклатурата — бруто личниот доход на вработените.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1979 година.

Бр. 08-729

30 март 1979 година

Дебар

Претседател,

Папрандику Бардул, с. р.

223.

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за самоуправните заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 102 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74) и член 23 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 30 март 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА****I**

Важноста на Одлуката за утврдување висината на придонесот за здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година, под бр. 0801-458 од 27. II. 1978 година („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) се продолжува и за 1979 година.

II

Оваа одлука влегува во сила 8 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1979 година.

Бр. 08-730

30 март 1979 година

Дебар

Претседател,
Папраднику Бардул, с. р.**ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО —
КРАТОВО****224.**

Врз основа на член 58 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78) и согласно член 17 став 1 точка 5 од Статутот на Заедницата за вработување — Кратово, Собранието на Заедницата за вработување — Кратово, на седницата одржана на 26 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1979 ГОДИНА****Член 1**

Висината на стапката на придонесот за вработување за 1979 година се утврдува во износ од 0,75% од личниот доход на работниците и работодавачите, во кој се содржани придонесите и даноките што се плаќаат од личниот доход.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен гласник на општина Кратово“, а ќе се применува од 1. I. 1979 година.

Бр. 01-347

26 декември 1978 година

Кратово

Претседател,
Јордан Јовановски, с. р.**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД****225.**

Врз основа на член 198 став 1 точка 2 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 26 февруари 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ (ЗА РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ) ЗА 1978 ГОДИНА****I**

Се усвојува завршната сметка на Општинската заедница за здравство и здравствено осигурување за 1978 година која содржи:

1. ПРИХОДИ

— придонес од доходот на ОЗТ општ сектор	2.399.490,45
— придонес од приходот на СИЗ за пензионери	10.528.349,30
— придонес од личниот доход на ОЗТ општ. сектор	65.764.057,10
— надоместок од РЗПИО Ск. за стручната служба	1.871.500,00
— придонес од личниот доход од обврзници со самостојна дејност	574.547,10
— придонес од личен доход на работници вработени кај граѓани	300.598,45
— придонес на југосл. работ. вработ. во странство	247.529,20
— надоместок на странски лица по конвенции	3.387.564,10
— приходи од буџ. на ОПЗ за борци	757.050,00
— посебен придонес за користење здравствена заштита — странство	480.229,30
— останати приходи	91.571,00
Вкупно остварени приходи	86.402.487,20
2. ВКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ	86.334.602,10
3. Остварен вишок на приходи	67.885,10

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 05-1148

26 февруари 1979 година

Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.**226.**

Врз основа на член 198 став 1 точка 2 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 26. II. 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИ ВО РАБОТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1978 ГОДИНА****I**

Остварениот вишок на приходи по завршната сметка за 1978 година за работничко осигурување во износ од 67.885,10 дин. се распоредува во деловниот фонд.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 05-1149

26 февруари 1979 година

Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

227.

Врз основа на член 198 точка 2 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 26. II. 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО- ДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

I

Се усвојува завршната сметка на здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година која содржи:

1. ПРИХОДИ	Динари
— придонеси од земјоделците	1.331.743,95
— приходи од фондови на солидарност	405.497,00
— вкупно остварени приходи	1.737.240,95
2. ВКУПНО ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ	1.730.176,30
3. ВИШОК НА ПРИХОДИ	7.064,65

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 05-1150

26 февруари 1979 година
Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

228.

Врз основа на член 198 точка 2 од Статутот на ОЗЗЗО — Охрид, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 26. II. 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСТВАРЕНИОТ ВИШОК НА ПРИХОДИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ- ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1978 ГОДИНА

I

Остварениот вишок на приходи на здравствено-осигурување на земјоделците за 1978 година во износ од 7.064,65 н. дин. во целост се распределува за резервниот фонд на земјоделското осигурување.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а потребното книжење во книговодството ќе се спроведе по 31. XII. 1978 година.

Бр. 05-1151

26 февруари 1979 година
Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

229.

Врз основа на член 49 од Законот за здравствено осигурување и задолжителни видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 201 од Статутот на ЗЗЗО — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите од работничко осигурување, одржана на 26. II. 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО- ШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОЗЗЗО — ОХРИД

I

Со оваа одлука се определуваат висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош, во случај на смрт на осигуреник и осигурено лице.

II

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице се утврдува во следните износи:

- за осигурени лица до 1 годишна возраст — 700 динари;
- за осигурени лица од 1 до 7 годишна возраст — 1.110 динари;
- за осигурени лица од 7 до 14 годишна возраст — 1.530 динари;
- за осигурени лица над 14 годишна возраст — 1.950 динари.

III

Во случај кога осигуреното лице умре во странство, а закопот се изврши во Југославија, надоместокот од претходниот став се зголемува за 50%.

Надоместокот на погребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат погребот, со доказ кој го има извршено погребот и извод од матичната книга на умрените.

IV

На членовите на семејството на умрениот осигуреник, ако до својата смрт ги издржувал, им се исплатува посмртна помош во висина од 2.200 динари.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите од досегашната одлука за висина на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош, бр. 02-12536 од 28. 12. 1977 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. III. 1979 година.

Бр. 03-1164

26 февруари 1979 година
Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

230.

Врз основа на член 49 од Законот за здравствено осигурување и задолжителни видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 201 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, Соборот на делегатите корисници на услугите од работничко осигурување, на седницата одржана на 26. II. 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПАТ- НИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ НА ОСИГУРЕНИ- ТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕДИ И ЛЕКУВАЊЕ НА ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат висината на надоместокот на патните и дневните трошоци на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место надвор од местото на живеењето.

Член 2

Висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место на осигурените лица им се определува и тоа:

1. на подрачјето на општината и места во СРМ оддалечени од 20 до 50 километри 25 динари;
2. во сите други места во СР Македонија оддалечени повеќе од 50 километри 90 динари;
3. во седиштето на СР Македонија — Скопје 100 динари;

4. во места надвор од територијата на СРМ 110 динари;

5. во други републички центри во СФРЈ 140 динари.

На децата на осигуреникот до 10 годишна возраст надоместокот од претходниот став изнесува 50%.

Надоместокот од овој член ќе се исплатува за секој поминат ден заверен од здравствената работна организација.

Член 3

Надоместокот на трошоците за превоз на осигурените лица се признава во висина на тарифата на јавниот сообраќај и тоа автобус во патниот сообраќај и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

Кога на иста релација постои железнички и автобуски сообраќај осигуреното лице има право на надоместок на превозните трошоци по најниската тарифа.

Во случај патувањето да се изврши со други превозни средства, на осигуреникот му се признаваат само трошоците во висина како патувањето да се извршило со автобус односно воз II класа.

Член 4

Право на надоместок на трошоците за превоз во полн износ му припаѓа на осигуреното лице кога поради природата на болеста по оценка на лекарската комисија користи посебно средство (авион, хеликоптер, кола за спиење, воз I класа или друго превозно средство).

Кога на осигуреното лице му е одреден придружник, на истиот му припаѓа надоместок на трошоците за превоз со исто превозно средство кое е одредено за оболеното лице.

Член 5

Надоместок на патните и другите трошоци се исплатува по завршеното патување, кога се поднесува и налог од надлежниот лекар, од кој може да се утврди дека одреденото патување е извршено.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. III. 1979 година.

Бр. 03-1163
26 февруари 1979 година
Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

231.

Врз основа на член 49 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 201 од Статутот на Заедницата за здравство и здравствено осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услуги од работничко осигурување, одржана на 26. II. 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

I

Со оваа одлука се утврдува износот на помошта за спрема на новородено дете.

II

Висината на помошта за спрема на новородено дете се утврдува во износ од 360,00 динари за секое живородено дете.

III

Надоместокот за спремата на новороденото дете го исплатува Стручната служба на Заедницата врз основа на следните докази:

а) оценка на лекарот — гинеколог дека породувањето ќе уследи во рок од 1 месец, ако исплатата се бара пред породувањето;

б) извод од матична книга на родените, ако исплатата се бара по породувањето;

в) доказ дека помошта за новороденото не е исплатена од страна на друга заедница, доколку осигуреникот го променил местото на вработувањето.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. III. 1979 година.

Бр. 03-1170
26 февруари 1979 година
Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

232.

Врз основа на член 198 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 26. II. 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОЗ330 ВО Р3330

Член 1

Се прифаќа Самоуправната спогодба за измена и дополнување на Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување.

Самоуправната спогодба од претходниот став е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Самоуправната спогодба од претходниот член ќе ја потпише претседателот на Собранието Димче Петрески.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 03-1169
26 февруари 1979 година
Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

233.

Врз основа на член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 111 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“, бр. 45/77) и член 30 став 1 точка 8 и член 31 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска и основни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење од собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на давателите на услугите, одржана на 30. 3. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАКААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Во Одлуката за придонесите за здравствено осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници, бр. 8914 од 29 декември 1978 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/79) во членот 2 се додава точка 9 која гласи: „За лицата кои вршат повремени или привремени работи по основ на договор, во износ од 30,00 динари“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 3004/1

30 март 1979 година

Прилеп

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р Светозар Кузманоски, с. р.

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.
Собор на корисници
работници
Претседател,
Симеон Гешоски, с. р.

234.

Врз основа на член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), а во врска со член 30 став 1 точка 8 и член 31 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска и основни

заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење на собранијата на основните заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничка седница на Соборот на делегатите — работници и Соборот на делегатите даватели на услуги, одржана на 30. 3. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ

Член 1

Во Одлуката за определување на основици за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на самостојните занаетчии, угостители, адвокати и превозници, бр. 8916 од 29. 12. 1978 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/79), членот 1 целосно се менува и гласи:

„Како основица за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на самостојните угостители и занаетчии, адвокати и автопревозници служи даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на стопанска дејност утврдена за претходната година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за тековната година, која основица не може да изнесува помалку од загарантираниот месечен личен доход остварен во општината во претходната година, но не повеќе од загарантираниот месечен личен доход остварен во Републиката за претходната година“.

Во членот 2 од горната одлука во шестиот ред по зборот „односно“ целиот текст до крајот се брише и се заменува со „не помалку од загарантираниот месечен личен доход остварен во општината во претходната година, но не повеќе од загарантираниот месечен личен доход остварен во Републиката за претходната година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 3004

30 март 1979 година

Прилеп

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р Светозар Кузманоски, с. р.

Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.
Собор на корисници
— работници
Претседател,
Симеон Гешоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

235.

Врз основа на член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78) и член 13 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање Самоуправна интересна заедница за социјална заштита на град Скопје, Собранието на Заедницата на заедничката седница одржана на 15. II. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Досегашната висина на стапките на придонеси за социјална заштита на град Скопје, од доходот од стопанството по стапка од 0,30% се менува и ќе изнесува:

„— придонес од доход од стопанството по стапка од 0,20%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1979 година.

Бр. 5

15 февруари 1979 година
Скопје

Претседател,

инж. Благородна Горичанова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

236.

Врз основа на член 198 точка 17 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на заедничката седница на трие собори одржана на 28. 2. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАБОТЕХНИЧКА ПОМОШ, ЗАБНОПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА, ОРТОПЕДСКИ ЧЕВЛИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Член 1

Со оваа одлука се определува висината на задолжителното учество на осигурените лица во поднесувањето на трошоците за заботехничка помош, забнопротетички средства, ортопедски чевли и други помагала и санитарски материјали, како и случаите во кои се ослободуваат осигурените лица од учеството поради определени причини што доведат до потребата за користење на тие видови здравствена заштита.

Член 2

Осигурените лица учествуваат во поднесувањето на трошоците:

1. за чевли со протези, во висина од 40% од вкупната вредност, но најмногу 200 динари;
2. за ортопедски чевли, во висина од 40% од вкупната вредност;
3. за кожни ракавици, во висина од 30% од вкупната вредност;
4. за гумени чевли, во висина од 40% од вкупната вредност;

5. затеги, појаси, мидери, корсети и суспензориуми, во висина од 30% од вкупната вредност;

6. за ортопедски влошки, 40% од вкупната вредност;

7. за кожни капи, 40% од вкупната вредност;

8. за перики, 40% од вкупната вредност;

9. вештачки дојки, 20% од вкупната вредност;

10. за сите видови и контактни стакла, во висина од 40%;

11. за слушни апарати и говорни протези, во висина од 20%;

12. за забнопротетички помагала предвидени со Правилникот за индикации на забнопротетичка помош, во висина од 20%;

13. привремени и имедијатни протези, 50%.

Член 3

Осигурените лица целосно се ослободуваат од учеството во соодветните трошоци и тоа:

1. протези за горните и долните екстремитети (вештачки раце), функционални наставци и непоставени кожни ракавици;

2. инвалидска количка дадена на употреба;

3. очна протеза;

4. стапови или патерици;

5. сите видови санитарни справи.

Член 4

Во поднесувањето на трошоците предвидени со оваа одлука не учествуваат:

1. осигурените лица — деца до навршени 15 години, а ако се на школување — до пропишаното редовно школување, а најдолго до 26 годишна возраст — како и лица над 65 годишна возраст;

2. лица на кои потребата од сите видови помагала настапила како последица на несреќа на работа или професионално заболување.

Член 5

Осигурените лица делот од трошоците предвидени со оваа одлука го уплатуваат на основната организација на здружениот труд која што ги извршила услугите односно која што ги испорачала помагалата односно санитарските справи.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 март 1979 година.

Број 2/6

28 февруари 1979 година
Свети Николе

Претседател,

Трајан Бошев, с. р.

237.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 43/78) и член 199 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите даватели на услуги од здравствените работни организации, одржана на 28. 2. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување висината на придонесите за здравственото осигурување на работниците за 1977 година, чија важност е продолжена и за 1979 година во членот 2 став 2 по зборот „до-

ход“ се става точка, а зборовите „намалени за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход“ се бришат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со рокот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1979 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2/12

28 февруари 1979 година

Свети Николе

Претседател,
Трајан Бошев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

238.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 31 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, на седницата на Соборот на делегатите — корисници на услугите — земјоделци и Соборот на давателите на услуги, одржана на 26. 2. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — ЗЕМЈОДЕЛЦИ ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Поради постепено изедначување на правата од здравствена заштита на земјоделските осигуреници со осигурениците — работници, со оваа одлука се укинува учеството (партиципацијата) на осигурените лица — земјоделци при користењето на здравствената заштита.

Член 2

Осигурените лица — земјоделци не учествуваат во поднесување на трошоците при користење на здравствена заштита во следните случаи:

1. при користење на сите здравствени услуги за амбулантно-поликлиничко лекување и стационарно лекување;
2. при користење на сите забоздравствени услуги за вадење, лекување и плембирање на заби на осигурените лица;
3. при користење на лекови и санитетски материјал во амбулантно-поликлиничкото лекување кога не се пресметани во цената на услугата;
4. при користење на брза помош за превоз до најблиската здравствена установа во итни случаи.

Член 3

На име учество во трошоците за користење на издадените лекови, освен лековите за чија примена е потребна интервенција на стручен здравствен работник, осигурените лица — земјоделци ќе плаќаат по 6,00 дин. по издаден лек препишан на рецепт и набавен во аптека или друга здравствена работна организација на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, без оглед на цената — вредноста на издадениот лек.

По исклучок од став 1, ако препишаниот лек е под вредноста од 6,00 дин., лекот се издава со наплата на неговата вредност.

Член 4

Учество во трошоците од претходниот член на оваа одлука не плаќаат осигурените лица — земјоделци на кои лековите им се препишани и ги користат по основ на задолжителните видови на здравствената заштита, како и во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите на член 3 точка 4, 5, 6, 7 и 9 од Одлуката за учество на осигурените лица во трошоците при користењето на здравствената заштита, број 02-527/1 од 31. 3. 1973 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. 3. 1979 год. и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-417/1

26 февруари 1979 година

Струмица

Претседател,
Илија Петров, с. р.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Пред овој суд е заведен спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителката Пирковиќ Тања, ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 41, Скопје, против тужениот Пирковиќ Раде од село Кучевиште, Скопје, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 27.550,00 динари.

Се повикува тужениот Пирковиќ Раде, да се јави во овој суд во рок од 30 дена, по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Во колку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, II.
бр. 2140/78. (39)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнување на договор за продажба, заведен по тужбата на тужителот Рамадан Муареми од село Порој, против тужените: Беадини Камилов Ејуп од село Порој, сега со непознато место на живеење во НР Турција.

Се повикува тужениот Беадини Камилов Ејуп, со непознато место на живеење во НР Турција, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави пред судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 395/79.
(38)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 904/78 од 29. VIII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-208-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Лукарев Коста Петар, директор на Заводот, а се запишува како нов застапник Ковачев Васил Сотир, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 904/1978 година. (405)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1629/74 од 14. IV. 1975 година, на регистарска влошка бр. 2-1056-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Услужно монтажна водоинсталатерска задруга „Водоинсталатер“, Ц.О., со седиште во Горче Петров — Скопје, ул. „Стара ложоница“ бб, со следните податоци: Задругата води единствено книговодство и изготвува единствена завршна сметка.

Задругата е основана со договор на задругарите од 10. III. 1959 година.

Основачи на задругата се: Алексо Петковски од Скопје, ул. „670“ бр. 24/3-8, л.к. 66337; Ристо Стојчевски, л.к. бр. 5013, ул. „11 Октомври“ згр. 115-B2/12 — Скопје; Милорад Стојановски, л.к. бр. 152225, ул. „Гостиварска“ бр. 9-6 — Горче Петров, Скопје; Емин Музафер, л.к. бр. 48522, ул. „154“, згр. 1.6 — Сингелик, Скопје; Трајче Антевски, л.к. бр. 142520, с. Матка, Скопје; Тефик Шакиров, л.к. бр. 65774, нас. Чаир, згр. 24, стан 10 — Скопје; Шаип Мамутовик, л.к. бр. 7214, ул. „Новоселски пат“ бб — Горче Петров — Скопје; Зоран Димковски, л.к. бр. 258043, ул. „Партизанска“ бр. 80 — Скопје; Бранко Ристовски, л.к. бр. 111741, село Кадино, Скопје; Стојче Гошевски, л.к. бр. 277227, село Кадино, Скопје; Милорад Трајковик, л.к. бр. 22761, ул. „Горче Петров“ бр. 28-6 — Скопје; Цвета Кузманова, л.к. бр. 13865, ул. „Варшавска“ згр. 2 — Скопје; Анка Кралева, л.к. бр. 128026, Карпош III, згр. I, влез 2, стан 6 — Скопје; Величко Стојановски, л.к. бр. 295624, село Стајковци, Скопско; Љубе Илиевски, л.к. бр. 295624, ул. „Воин Драшковик“ бр. 8 — Горче Петров, Скопје; Димче Смилевски, л.к. бр. 12564, нас. Жданец, бр. 62 — Скопје; Свето Андреевски, л.к. бр. 62424, ул. „54“ бр. 39-а, населба Лисиче, Скопје; Исмет Шаинов — Скопје, Имер Имеровски, л.к. бр. 89755, ул. „1159“ бр. 1 — Скопје; Миле Стојковик, Скопје; Ладо Стојановски, Скопје; Кузман Стојановски, л.к. бр. 316778, ул. „Гостиварска“ бр. 9 — Горче Петров — Скопје.

Дејност: Монтажа на сите видови водоводни и канализациони инсталации и сите видови на лимарски производи.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

За обврските на задругата одговараат и задругарите во висина на еднократен здружен влог кој изнесува 1.000,00 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Петковски Алексо, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се Петковски Алексо, директор, без ограничување и Трајковик Милорад, шеф на сметководството, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1586/74 од 14. IV. 1975 година. (403)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 816 од 29. VIII. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-1293-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Антикорозивна молеро-фарбарска задруга „Колор“, Ц.О., — Скопје, ул. „Загребачка“ бб со следните податоци:

Задругата е основана со самоуправна спогодба на задругарите.

Основачи на задругата се: Нацик Иван од Скопје, ул. „Милан Мијалков“ бб, ВКВ молер; Станоевиќ Тодор Цветан од Скопје, ул. „891“ бр. 13, ВКВ молер; Доновски Трајко од Скопје, ул. „Александар Турунцев“ бр. 42, КВ молер; Черкини Бајруш Јонуз од Скопје, село Горно Лисиче, КВ молер; Андреевски Јован од Скопје, ул. „Истарска“ бр. 11, КВ молер.

Основни дејности: Молерска — вршење на сите видови молерај, лакирање, кречење, лепење тапети, лепење на винајз подови, мнзизирање и фарбање на сите видови челични конструкции како и фарбање на коли.

Задругата во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата за обврските спрема трети лица во правниот промет одговара целосно со целата своја имовина.

Здружените задругари — основачи во правниот промет со трети лица одговараат во границите на своето парично емство од 2.000 динари и тоа за обврските настанати пред нивното истапување во рок од 2 години по престанок на членството.

Задругата ќе ја потпишува и застапува Нацик Иван, директор, целосно и без ограничување.

Од Окружниот суд во Скопје, Фи. бр. 816/78 (406)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1952/78 од 30. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-796-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и дејноста — усогласување со ЗЗТ на Основното училиште „Зитини“ село Липково, Куманово, со следните податоци: Досегашната фирма на училиштето се менува така што во иднина ќе гласи: Основно училиште „Дитурија“, Ц.О., село Липково, Куманово.

Основни дејности: 120111 — Основно образование од општ тип.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1952/78 30. I. 1979 година. (24)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1660/78 од 5. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-449-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Детското забавиште „Иво Рибар-Лола“ Ц.О., — Крива Паланка, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Цветанка Атанасовска, управител, а се запишува како нов застапник Ратка Граматикова, директор, без ограничување, освен да оттуѓува основни средства и да склучува договори со вредност над 50.000,00 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1660/78 од 5. II. 1979 година. (31)

КОНКУРСИ

Извршниот одбор на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга

распишува
К О Н К У Р С

За избор на:

1. Раководител на Одделението за работите на здравствената заштита и здравственото осигурување;

2. Раководител на Одделението за финансии и финансиско работење.

У с л о в и:

За точката 1 од конкурсот:

— завршен економски или правен факултет и 4 години работно искуство по дипломирањето.

За точката 2 од конкурсот:

— завршен економски факултет и 4 години работно искуство по дипломирањето.

Покрај молбата кандидатите треба да ги достават следните документи:

1. доказ за видот и степенот на школската подготовка;
2. доказ за работното искуство;
3. доказ дека не се наоѓа под истрага;
4. извод од матичната книга на родените;
5. лекарско уверение да е здрав и способен за работа.

Молбите се поднесуваат по пошта или лично во архивата на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

(95)

Работничкиот совет на ООЗТ „ПРЕДИЛНИЦА“ во состав на И. Т. „НОВОСТ“ Дебар,

распишува повторен К О Н К У Р С

За избор на:

— Директор на ООЗТ

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да имаат завршен економски факултет,
- да имаат најмалку 5 години работно искуство на раководни задачи,
- да поседуваат морално-политички квалитети и
- да не се осудувани за кривични дела по чл. 511 од ЗЗТ.

Кон молбеното барање, кандидатите се должни да ги доставуваат следните документи:

- доказ за завршено образование,
- потврда за работно искуство,
- уверение дека не се осудени за кривични дела по чл. 511 од ЗЗТ и дека не се под истрага и
- кратка биографија за движењето во работата.

Молбите со потребната документација се доставуваат на адреса на ООЗТ „Предилница“ при „НОВОСТ“ Дебар — за конкурсната комисија. Некомплетираните документи нема да се земаат предвид.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

(94)

Конкурсната комисија на Здравствената станица — Винаца

распишува

К О Н К У Р С

за прием на еден стоматолог

УСЛОВИ:

Кандидатите покрај општите услови предвидени со Законот потребно е да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да имаат завршено стоматолошки факултет.

Пријавите со потребната документација се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот до Конкурсната комисија на Здравствената станица — Винаца.

Некомплетираните и ненавремено пристигнатите пријави нема да се земаат предвид при разгледувањето.

(96)

Собирот на работните луѓе на ОЗТ „ЈУГОПАМУК“ — Неготино, врз основа на донесената одлука,

распишува К О Н К У Р С

за избор на инокосен раководен орган — директор на ОЗТ „Југопамук“ — Неготино

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- да има завршено земјоделски факултет со работно искуство на раководно работно место 6 години, од кои три во преработка и доработка на суров памук;

— согласност од организацијата дека ќе биде ослободен од работната должност;

— да нема некоја со закон предвидена пречка за вршење на раководно работно место.

Молбите со потребните документи се доставуваат на адреса: ОЗТ „ЈУГОПАМУК“ — Неготино.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

(97)

Конкурсната комисија на Фабриката за вештачки брусеве, брусно платно и хартија „ИДНИНА“, врз основа на донесената одлука од работничкиот совет, заведена под бр. 0201-2916 од 5. 5. 1979 година,

распишува ПОВТОРЕН КОНКУРС

за пополнување на следните работи и работни задачи:

1. директор на комерцијален сектор,
2. директор на општ сектор.

У С Л О В И:

Кандидатот под точка 1, директор на комерцијален сектор, треба да има завршено економски факултет — II степен и да знае еден од светските јазици и да има 5 години работно искуство по дипломирањето.

Кандидатот под точка 2, директор на општ сектор, треба да има завршено правен факултет — II степен и 3 години работно искуство по дипломирањето.

Кандидатите треба да поседуваат морално-политички способности.

Кандидатите се должни кон молбите да ги достават сите потребни документи.

Личен доход се определува според мерилата од Правилникот за личните доходи на работниците на Фабриката „Иднина“ — Кратово.

Молбите се поднесуваат до: ФАБРИКА „ИДНИНА“ — Кратово, со назнака за конкурсна комисија.

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

(98)

Врз основа на член 161—164 од Статутот на Работната организација и одлуката на Работничкиот совет, Конкурсната комисија на Предилницата „Струмичанка“ — Струмица,

распишува К О Н К У Р С

за именување — реизбор на следните раководни работни места:

1. Технички директор
2. Директор на финансиски сектор
3. Директор на општи сектор
4. Директор на набавен сектор

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. кандидатот да има завршено текстилен факултет;
2. кандидатот да има завршено економски факултет;
3. кандидатот да има завршено правен факултет;
4. кандидатот да има завршено економски факултет.

Сите кандидати треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат вкупно работно искуство во струката најмалку 5 години по завршувањето на стручната наобразба;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не се осудувани за кривични дела.

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето.

Кандидатите молбите со документите да ги достават во определениот рок до архивата.

Молбите со непотполна документација и неблаговремено поднесени ќе се одбиваат. (78)

СОДРЖИНА

	Страна
(230) Одлука за помилување на осудени лица	397
(231) Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 112/78 од 12 февруари 1979 година	397
(232) Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 92/78 од 8 март 1979 година — —	398

Општествени договори и самоуправни спогодби

(217) Договор за спроведување на политиката на цените за производите и услугите од надлежност на Републиката и општините во 1979 година — — — — —	399
(218) Општествен договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за висината на средствата од придонесите од доходот и од личните доходи како приход на општинските самоуправни интересни заедници во 1978 година — —	401

Општи акти на самоуправните интересни заедници

БИТОЛА

(219) Одлука за утврдување стапките на придонесите за Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Битола — — — — —	402
(220) Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола — — — — —	402

ГОСТИВАР

(221) Одлука за утврдување стапката на придонесот од катастарски приход и пашалните износи на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1979 година — — — — —	403
---	-----

ДЕВАР

(222) Одлука за утврдување стапката на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците за 1979 година — — — — —	403
--	-----

(223) Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување висината на придонесите за здравственото осигурување на земјоделците за 1979 година — —	404
---	-----

КРАТОВО

(224) Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1979 година	404
---	-----

ОХРИД

(225) Одлука за усвојување на завршната сметка на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување (за работничко осигурување) за 1978 година — — — — —	404
--	-----

(226) Одлука за распоредување на остварениот вишок на приходи во работничко осигурување за 1978 година — — —	404
--	-----

(227) Одлука за усвојување на завршната сметка на здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година — — —	405
--	-----

(228) Одлука за распределба на остварениот вишок на приходи на здравственото осигурување на земјоделците за 1978 година	405
---	-----

(229) Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица од подрачјето на ОЗЗЗО — Охрид — — — — —	405
--	-----

(230) Одлука за висината на надоместокот на патните и дневните трошоци на осигурените лица кои се упатуваат на прегледи и лекување на друго место — — — — —	405
---	-----

(231) Одлука за висината на надоместокот на помошта за спрема на новородено дете	406
--	-----

(232) Одлука за прифаќање на Самоуправната спогодба за измена и дополнување на Самоуправната спогодба за здружување на ОЗЗЗО во РЗЗЗО — — — — —	406
---	-----

ПРИЛЕП

(233) Одлука за измена и дополнување на Одлуката за придонесите за здравствено осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — — — — —	407
--	-----

(234) Одлука за измени и дополнување на Одлуката за определување на основици за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на самостојните занаетчи, угостители, адвокати и превозници — — — — —	407
--	-----

СКОПЈЕ

(235) Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување висината на стапките на придонеси за социјална заштита на град Скопје — — — — —	408
--	-----

СВЕТИ НИКОЛЕ

(236) Одлука за учество на осигурените лица во поднесувањето на трошоците за заботничка помош, забнопротетички средства, ортопедски чевли и други помагала и санитетски материјали — — — — —	408
--	-----

(237) Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1979 година — — — — —	408
--	-----

СТРУМИЦА

(238) Одлука за укинување на учеството на осигурените лица — земјоделци во трошоците при користењето на здравствената заштита — — — — —	409
---	-----